

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЦИРОЗА И ПОРТАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА – ДУПЛЕКС ДОПЛЕР ЕВАЛУАЦИЈА НА ХЕМОДИНАМИКАТА КАЈ РАЗВИЕНАТА БОЛЕСТ

М.Трајковска, В.Серафимоски, М.Милошевски, М.Генадиева, Р.Попова, В.Чаловска,

В.Аврамовски, К.Старделова, Е.Цуракова

Клиника за Гастроентерохепатологија, Скопје, Република Македонија

Црнодробната цироза и нејзините компликации, во прв ред порталната хипертензија, се сеуните важен здравствен проблем на сите каде во светот. Последните години е постигнат голем напредок во разбирањето на клеточните и молекуларните механизми и на патофизиологијата на базичниот фибротичен процес, како и на циркулаторните промени кои почнуваат на ниво на синусоидите а се рефлектираат на целата портална и системната хемодинамика. Цирозата и порталната хипертензија имаат големо влијание на профилот на протокот во крвните садови и тоа не само на порталниот и спаинчничниот систем, туку и на целата системска циркулација. Появата на хипердинамична состојба и бројните портно-системски колатериали, кои се развиваат со цел да извршат декомпресија на зголемениот притисок во порталниот венски систем, претставуваат постојана смртна закана за циротичните пациенти. Секоја епизода на варикозитетно квартче, особено оние од гастро-езофагеалните колатериали се ниво на морталитет од 20% до 50%, а рецидивните квартчиња во првите две години меѓу 40% и 50%. Со развојот на хепатоцелуларната инсуфицијација и нарушувањата на коагулацијата настапува натамошно влошување на состојбата. Присуството на коагулопатијата ја отежнува употребата на инвазивни дијагностички процедури како што е мерењето на порталниот венски притисок кој се смета дека е најпрецизен метод за утврдување на стадиумот на болеста и потенцијалниот ризик за квартче кај овие пациенти.

Развојот на неинвазивите дијагностички методи, како што е Дуплекс и Колор Доплер ултрасонографијата овозможи не само морфолошка туку и функционална проценка на крвните садови. Доплер сонографијата е неинвазивно средство со кое може да се проценат квантитативните и квантитативните параметри на протокот почнувајќи од присуството на протокот, преку неговата брзина, насока и волумен, и овозможувајќи пресметување на различни индекси кои го рефлектираат вакууларниот отпор и перфузијата во органите.

Користејќи ја оваа можност на модерната медицинска технологија, решивме да ја утврдиме вредноста на различни артериски и венски Доплер параметри во процената на тежината на болеста кај пациентите со цироза. Добиените резултати беа статистички значајни. Меѓу порталните Доплер параметри брзината на крвотокот и дијаметарот на вената се докажаа како прецизни индикатори за тежината на болеста. Во напреднатите стадиуми на цирозата брзината на протокот сигнификантно се намалува, а дијаметарот на вената сигнификантно се зголемува. Меѓу Доплер параметрите добиени со мерењето на артерискиот отпор, резултатите покажаа дека индексот на отпор на лиснадната артерија е сигнификантно поголем кај циротичните пациенти отколку кај здравите субјекти, а исто така е во позитивна корелација со стадиумот на болеста. Индексот на отпор на хепаталната артерија беше сигнификантно понизок кај пациентите со цироза во однос на контролната група, но не беше во сигнификантна корелација со стадиумот на болеста. И покрај тоа овој индекс беше во сигнификантна корелација со величината на езофагеалните варикозитети.

Од студијата може да заклучиме дека Доплер сонографијата е корисна неинвазивна дијагностичка метода за процена на тежината на болеста кај прилично деликатните пациенти со цироза и развита портална хипертензија.